



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1820

Službeni vesnik SR
Makedonije91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 4 октомври 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 52

ГОД. XLI

Цена на овој број е 60 динари. – Преплатата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

633.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 октомври 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84, 21/85), по точка 13 се додава нова точка 13а која гласи:

„13а. Банките во 1985 година не можат да им даваат на граѓаните кредити по основ на продажба на девизи на граѓаните, освен кредити за станбена изградба, мало стопанство и земјоделство, и тоа како документациони кредити со готовински исплати во височина до 10% од вредноста на кредитот.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

АС бр. 570
1 октомври 1985 година
Белград

Собрание на СФРЈ

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Методи Антов, с. р.

634.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ВО 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85), во точка 9 зборовите:

те: „Според редоследот од точка 5 на оваа одлука“ се заменуваат со зборовите: „за извршување на обврските од одредбите под 1 и 2 на точка 5 од оваа одлука рамноправно во сразмер 1:1.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 316
19 август 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

635.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Der Spiegel“ бр. 36 од 2 септември 1985 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, СР Германија.

Бр. 650-1-22/2
23 септември 1985 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

636.

Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84 и 21/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика што ги спроведуваат Народната банка

на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и банките со својата деловна политика, во поглед на усогласувањето на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките утврдени во точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на основните и здружените банки (во понатамошниот текст: банките).

2. Во согласност со одредбата од точка 1 на оваа одлука банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1985 година ќе обезбедат:

1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува најмногу до:

- 9,0% на 31 октомври
- 10,0% на 30 ноември
- 12,0% на 31 декември

2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесува најмногу до:

- 11,5% на 31 октомври
- 13% на 30 ноември
- 14,3% на 31 декември 1985 година.

Банките се должни во периодот октомври-декември 1985 година да обезбедат дневно усогласување на порастот на динарските пласмани со утврдените месечни рамки од став 1 одредба под 2 од оваа точка.

При утврдувањето на порастот на нето домашната актива, во смисла на став 1 од оваа точка, не се зема предвид ефектот од промената на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1984 година, според образецот КЊ-БИФО.

За износот на непокриеното пречекорување на динарските пласмани на 31 декември 1984 година се намалува износот на можниот пораст на пласманот од став 1 одредба под 2 на оваа точка.

3. Банките што даваат пласмани за извоз на стоки и услуги, можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, и тоа:

1) за износот на порастот на кредитот за тековен извоз, вклучувајќи ги и кредитите за производство и подготовка за извоз (без кредитите чиј што рок на наплата е одложен и без пласманите од средствата на Југословенската банка за меѓународна економска соработка), а најмногу до: 21% на 31 октомври, 27% на 30 ноември и 33% на 31 декември 1985 година, во однос на книговодствената состојба на тие кредити на 31 декември 1984 година;

2) за износот на порастот на кредитот за извоз по основ на побарувања чија наплата е одложена во согласност со посебни прописи, а најмногу до 39,0% на 31 октомври, 52% на 30 ноември и 65,5% на 31 декември 1985 година, во однос на книговодствената состојба на тие кредити на 31 декември 1984 година.

4. Банките што даваат пласмани за производство и сезонски залихи: пченка, маслодајни растенија – сурово масло, шеќерна репка-шеќер, тутун и оризова арпа – ориз, можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, и тоа:

1) за износ од 60% од остварениот нето пораст на пласманот за производство и залихи на пченка;

2) за износот на остварениот нето пораст на пласманот за производство и залихи на маслодајни растенија – сурово масло над процентот од точка 2 став 1 одредба под 2;

3) за износ од 80% од остварениот нето пораст на пласманот за производство и залихи на шеќерна репка – шеќер;

4) за износ до 70% од остварениот нето пораст на пласманот за производство и залихи на тутун и до 70% од

остварениот нето пораст на пласманот за производство и залихи на оризова арпа – ориз.

Остварениот нето пораст на пласманот за производство и залихи на одделни земјоделски производи од став 1 на оваа точка се смета во однос на книговодствената состојба на тие пласмани на 31 декември 1984 година.

5. Банките што даваат пласмани за увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, за износот што претставува 50% од состојбата на пласманите што се дадени за увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање во периодот од 1 октомври до 31 декември 1985 година.

6. Банките што даваат краткорочни пласмани за залихи на јаглен од домашно производство кај термоелектраните можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука за износот на остварениот пораст на тие пласмани во периодот од 1 октомври до 31 декември 1985 година, сметано во однос на состојбата на тие пласмани на 30 септември 1985 година.

7. Банките што даваат пласмани за станбено-комунална изградба можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 одредби под 1 и 2 на оваа одлука; за износот на порастот на тие кредити над процентот од точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, а најмногу до 4% на 31 октомври, 5% на 30 ноември и 6% на 31 декември 1985 година, во однос на состојбата на тие кредити на 31 декември 1984 година.

8. Банките што ѝ дале пласмани на Сојузната дирекција за стоковни резерви за интервентен откуп на шеќер што е остварен во текот на август 1985 година, можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, во височина на состојбата на така дадените пласмани.

9. Во рамките од точка 2 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, банката деловна политика ќе обезбедат:

1) приоритет да имаат пласманите за финансирање на тековната репродукција;

2) инвестиционите кредити на банките во основни средства на корисниците на општествени средства побавно да се зголемуваат во однос на утврдените рамки на порастот на вкупните пласмани на банките, со тоа што во рамките на тоа да се обезбеди побрз растеж на инвестиционите кредити на банките во основни средства за приоритетни намени.

Во рамките на порастот на инвестиционите кредити на банките од став 1 на оваа точка, инвестиционите кредити на банките за други намени можат да се зголемат најмногу до 2% на 31 декември 1985 година, во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1984 година.

10. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука ги опфаќа:

- 1) динарските пласмани;
- 2) девизните пласмани, и тоа:

а) побарувањата во девизи од организациите на здружен труд настанати по основ на користење на странски кредити, во смисла на Законот за земање на определени стоквени кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84);

б) инвестиционите кредити на банките од средствата на кредитите од Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и од ЕУРОФИМ;

- в) ССС кредити за увоз на стоки; и
 - г) други кредити и побарувања во девизи;
- 3) друга актива и пасива во нето износ.

11. Под динарски пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени-правни лица, на интерните банки, на граѓанските правни лица и на граѓаните, освен динарските пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

12. Под инвестициони кредити на банките во основни средства на корисниците на општествени средства за приоритетни намени, во смисла на точка 9 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, се подразбираат кредитите на банките: за објекти што ќе придонесат за зголемување на извозот на стоки и услуги и за порационална супституција на увозот, за производство на енергија од домашни извори, за производство на храна, за производство и набавка на шински возила и бродови, за развој на малото стопанство како и за модернизација и реконструкција на капацитетите заради подобрување на нивното технолошко ниво во дејностите од значење за побрзо структурно приспособување на стопанството со едновремено започнување на неопходната изградба на нови објекти заради обезбедување континуитет на производството посебно во областа на енергетиката и за изградба на објекти за водоснабдување што се неопходни заради спречување на поголеми растројства во снабдувањето со вода.

13. По исклучок, во рамките на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 2 до 11 на оваа одлука, обврската за ограничување на порастот нема да се применува врз:

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес, пласманите од дополнителни и посебни средства што се користат за побрз развој на САП Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив на средствата за тие намени во согласност со законот и со други прописи;

2) пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит - до височината на средствата примени во 1985 година за таа намена од Југословенската банка за меѓународна економска соработка; на инвестиционите кредити на банките што ги следат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини - во делот што се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд и на инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредитите од Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМ, со тоа што порастот на овие пласмани да може да се ограничи ако нивниот пораст суштествено отстапува од планираниот;

3) инвестиционите кредити на банките од средствата на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМ;

4) побарувањата во девизи од организации на здружен труд настанати по основ на користење странски кредити во смисла на Законот за земање на определени стоковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84), и ССС кредити за увоз на стоки, кои, според посебен заклучок на Сојузниот извршен совет, во поглед на нивното изземање од обврската за ограничување, се издначуваат со стоковните кредити од оваа одредба.

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани во своите книговодствени евиденции.

14. Банките можат меѓусебно да си го отстапуваат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец,

во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 5 на оваа одлука.

Банките што не ќе остварат пораст на кредитите за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 3 одредба под 1 на оваа одлука можат на другите банки да им го отстапуваат износот на неискористениот дел од порастот на кредитите во смисла на таа потточка, под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање на кредитите за извоз наведени во точка 3 одредба под 1 на оваа одлука.

Наменско отстапување на неискористениот дел од порастот на кредитите за извоз во смисла на став 2 од оваа точка можат да вршат и банките од став 6 на оваа точка.

Банките што ќе остварат пораст на пласманите за производство и залихи на пченка, шеќерна репа-шеќер, тутун и оризова арпа - ориз во смисла на точка 4 став 1 одредби под 1, 3 и 4 на оваа одлука, можат да им го отстапуваат на другите банки износот на неискористениот дел од порастот на другите пласмани во смисла на став 1 од оваа точка.

Банките меѓусебно си го отстапуваат, односно примаат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа точка, однапред до 25. во месецот, со тоа што периодот за кој се врши отстапување не може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно примениот дел од неискористениот пораст на динарските пласмани банката е должна да ја извести надлежната народна банка во рок од 3 дена од денот на отстапувањето односно примањето на неискористениот дел од можниот пораст на динарските пласмани и тоа со доставување фотокопија од договорот или самоуправната спогодба за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на динарските пласмани склучен меѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки членки на таа здружена банка.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 12 став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука неможат да го отстапат неискористениот дел од можниот пораст на динарски пласмани, освен ако отстапувањето се врши меѓу банките во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно автономната покраина или меѓу банките во рамките на исто здружение на банкарските организации.

15. Банките што оствариле пораст на пласманите за сезонските залихи на пченица, во смисла на точка 4 став 1 од Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 јули до 30 септември 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/85 и 45/85), се должни тој пораст динамички да го усогласат така што тој да биде во рамките на пропишаниот можан пораст на нето домашната актива и на динарските пласмани со 40% на 30 ноември и на другите 60% на 31 декември 1985 година.

16. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ѝ доставуваат извештај за остварениот пораст на нето домашната актива и на динарските пласмани, според книговодствената состојба на крајот од секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропишан за доставување на билансот на банката. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно на автономните покраини и по еден примерок на примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 дена од денот на истекот на рокот за доставување на билансот на банката.

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од денот на приемот на збирните извештаи од став 1 на оваа точка, ќе им достави на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини обединет збирен извештај за сите републики и автономни покраини.

17. Извештаите од точка 16 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

18. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 76
1 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

637.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКОТАТА ОД 5000 ДИНАРИ

1. Банкнотата од 5000 динари се печати на бела заштитена хартија со вграден водознак и со заштитна нишка во техниката офсет-печат и линиски длабок печат.

2. Банкнотата од 5000 динари има димензии 164,5 mm × 75 mm.

3. Изгледот на банкнотата од 5000 динари е следниот:

1) од лицето: заштитна тонска подлога печатена во техниката офсет-печат во две бои со еден ирис. Преку офсетот се печатени главните мотиви во техниката на тробоен линиски длабок печат.

На левата страна на банкнотата се наоѓа гравура на портретот на Јосип Броз Тито. Во левиот горен агол се наоѓа текст во негатив „Јосип Броз Тито 1892-1980“, а во левиот долен агол се наоѓа ознака на вредноста „5000“ во негатив и нумерација која што содржи две букви и седум цифри печатени во црвена боја.

Во средниот дел на банкнотата се наоѓа гијоширана розета, а во горниот дел се наоѓаат текстовите распоредени еден под друг: „Народна банка Југославије“ (со кирилица), „Народна банка Југославије“ (со латиница) и „Народна банка на Југославија“ (со кирилица). Под тие текстови се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во долниот дел на розетата се наоѓа ознаката на вредност „5000“ а под неа испишани во два реда: „динара“ (со кирилица), „динара“ (со латиница), „динарјев“ (со латиница) и „динари“ (со кирилица).

На десната страна на банкнотата на белата површина во горниот дел се наоѓа ознака на вредноста „5000“ во негатив во гијошираната розета и знакот за слепи. На маргината на банкнотата се наоѓа текстот „Фалсификовање се кажвава по закону“ (со кирилица) и „Кривотворење се кажвава по закону“ (со латиница). Во средниот дел на белата површина во самата хартија се наоѓа знак со ликот на Јосип Броз Тито, а под водознакот се наоѓа нумерацијата што содржи две букви и седум цифри печатени во црна боја;

2) од опачината: од левата страна на белата површина во горниот дел се наоѓа ознака на вредноста „5000“ во негатив во гијошираната розета, како и текстот на маргината на банкнотата: „Понарејање се казнује по закону“ (со латиница) и „Фалсификувањето се казнува според законот“ (со кирилица). Во средниот дел на белата површина

во самата хартија се наоѓа водознак со ликот на Јосип Броз Тито, а под водознакот се наоѓаат текстовите испишани во два реда, и тоа: од левата страна: „заменик гувернера“ (со латиница), „заменик на гувернерот“ (со кирилица), „наместник гувернерја“ (со латиница), „заменик гувернера“ (со кирилица), а од десната страна: „гувернер“ (со кирилица) и „гувернер“ (со латиница). Под тие текстови се наоѓаат факсимили на потписите на заменикот на гувернерот С. Станоевиќ и на гувернерот Р. Макиќ, како и текстовите: „Београд“ (со кирилица), „Београд“ (со латиница) и „Белград“ (со кирилица), со датумот 1. V 1985 година.

На другиот дел од банкнотата се наоѓаат гијоширани тонови печатени во тробоен офсет печат со два ириса.

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа стилизирана силуета на грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во која во техниката линиски длабок печат е печатена гравура на градот Јајце. Од десната страна на гравурата во горниот дел се наоѓаат текстовите испишани во два реда: „СФР Југославија“ (со латиница) и „СФР Југославија“ (со кирилица). Во долниот дел на банкнотата се наоѓа ознаката на вредноста „5000“, а под неа текстовите испишани во два реда: „пет хиљада динара“ (со кирилица), „пет тисућа динара“ (со латиница), „пет тисоч динарјев“ (со латиница) и „пет илјади динари“ (со кирилица).

Од левата и десната страна на маргините на офсет тоновите се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина – Македонија – Словенија – Србија – Хрватска – Црна Гора“ (со кирилица) и „Босна и Херцеговина – Македонија – Словенија – Србија – Хрватска – Црна Гора“ (со латиница);

3) боја: на лицето и опачината на банкнотата преовладува сино-виолетов во боја.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 69
15 август 1985 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик – гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Слободан Станоевиќ, с. р.

638.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и сојузниот секретар за народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА САНАЦИЈА, ЗАЦВРСТВУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ВИСОКОГРАДБАТА ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕС И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ВИСОКОГРАДБАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките нормативи за санација, зацврстување и реконструкција на објектите на високоградбата (во натамошниот текст: на објектите) во сеизмичките подрачја од VII, VIII и IX степен на сеизмичност по скалата на MCS (Меркали, Канкани, Зиберг), како и за изведување на работи врз реконструкција и ревитализација на објектите што не се градени како асеизмички а се наоѓаат во трусните зони на спомнатиот интензитет.

Одредбите на овој правилник се применуваат и на ревитализација на дотраените објекти на високоградбата.

Член 2

Санацијата односно зацврстувањето на објектите на високоградбата во сеизмичките подрачја се изведуваат така што земјотрес со најјак интензитет може да предизвикаат оштетувања на носечката конструкција, но не до ружење на тие објекти.

Член 3

Санацијата и зацврстувањето на оштетените објекти и елементи на конструкцијата опфаќаат:

1) столбови, греди и сидови на армирано-бетонски конструкции оштетени поради пречекорувањето на носивоста на попречната сила односно моментот на свиткувањето, како и поради пречекорувањето на носивоста на атхезијата меѓу бетонот и челикот и недоволното закотвување;

2) носечки сидови во сидни конструкции;

3) сидови на исполна, оштетени поради недоволниот деформационен капацитет, пречекорувањето на носивоста на косите главни напони односно гниечењето или недоволната бочна стабилност;

4) елементи на челични конструкции, оштетени поради пречекорувањето на носивоста и недоволната крутост на дејствието на попречните сили односно моментите на свиткување, недоволното закотвување и др;

5) почва оштетена поради недоволната носивост или динамичката нестабилност;

6) конструкција на темелите оштетени поради пречекорувањето на носивоста на попречната сила односно моментите на свиткувањето;

7) конструктивни елементи оштетени поради недоволните димензии на дилатационите разделници меѓу два соседни објекта или две конструктивни единици;

8) носечки елементи со концентрирано оштетување настанато поради постоењето на флексибилни катови и изразито влијание на торзијата;

9) покривни конструкции оштетени поради оштетувањето на врските меѓу нив и носечката конструкција на зградата;

10) оштетени слободни елементи (оаци, канали за вентилација, испусти, балконски конзоли и др.);

11) неносечки елементи во објектите оштетени поради пречекорувањето на релативното поместување на конструкцијата на објектите;

12) скалишта и скалишни сидови, коси плочи, греди и други елементи на скалишни конструкции оштетени поради нивната поголема крутост односно влијанието на спрегите на скалишните елементи.

Член 4

Пред почетокот на изведувањето на санацијата односно зацврстувањето мора да се утврди квалитетот на материјалот вграден во основниот конструктивен систем на објектот што се санира односно зацврстува, и тоа:

– за објектите од армиран бетон – квалитетот на вградениот бетон и бетонскиот челик;

– за сиданите објекти – квалитетот на сидовите, на елементите на Сидовите и сврзното средство (малтерот).

Квалитетот на материјалот вграден во основниот конструктивен систем се утврдува со непосредно испитување на конструкцијата односно со испитување на мострите извадени од конструкцијата. Како доказ на квалитетот може да послужи и техничката документација за градењето на објектите ако таквата постои.

САНАЦИЈА НА АРМИРАНО БЕТОНСКИТЕ КОНСТРУКЦИИ

Член 5

Санацијата односно зацврстувањето на конструкции од армиран бетон се врши првенствено со санирање на

постојниот конструктивен систем, без промена на димензиите на елементите и деформационите карактеристики на системот.

Ако на начинот пропишан во став 1 на овој член не може да се постигне задоволувачка сеизмичка сигурност, санацијата односно зацврстувањето се врши со воведување на нови конструктивни елементи во основниот систем, како што се: армирано бетонски сидови, езгра, нови столбови, греди и нови темели како и со зацврстување на постојните конструктивни елементи со зголемување на нивните димензии.

Член 6

Со сметачката анализа на санираниот односно зацврстениот објект мора да се опфати заедничката „работа“ на старите и новите елементи на конструкцијата зависно од нивните деформациони карактеристики.

Член 7

Оштетените сидови односно меѓукатните конструкции се санираат со додавање на мрежа од двете страни на елементите и со бетонирање или торкетирање преку неа; со употреба на епоксилни смоли; со преднапрегнување и со други zgodни методи. Мрежите односно другата додатна арматура мора да се прицврсти за сидот со анкери провлечени низ сидот. Елементите што се санираат мораат, пред изведувањето на спомнатите работи, да се очистат од малтерот откритите парчиња и нечистотијата.

Ако димензиите на санираните елементи се разликуваат за повеќе од 15% од првобитните димензии, мора да се изврши нова анализа на целиот конструктивен систем, земајќи ги предвид новите димензии на елементите.

Член 8

Ако се елементите на конструкцијата тешко оштетени од земјотрес, при преземањето мерки за санација конструкцијата се потпира, тешко оштетените елементи се отстрануваат и се поставува нова арматура која со постојната конструкција се сврзува со заварување, по што се бетонира.

Член 9

Ако санацијата на објектите оштетени од земјотрес се врши со зголемување на димензиите на елементите од конструкцијата, постојните елементи се армираат со додатна вертикална и хоризонтална арматура, а бетонирањето се врши во оплата или со торкетирање. Во тој случај постојната меѓукатна конструкција мора да биде доволно крута и цврста га ди пренесува сеизмичките сили до зацврстените елементи, што мора сметковно да се контролира.

Член 10

Новата надолжна арматура мора на соодветен начин да се анкерира (котви) за постојните соседни елементи, темелните конструкции и слично.

Постојните темели, што носат зацврстен конструктивен елемент, мораат да се контролираат за граничните напонски состојби што можат да се развијат во зацврстените елементи и, ако е тоа потребно, мора да се изврши и локално зацврстување на темелната конструкција.

Член 11

Пукнатините во елементите што не се поголеми од 5 mm, под услов да не е дојдено до дробење на бетонот, можат да се санираат со инјектирање на раствор на епоксидна смола или со специјални цементни емулзии, со додаток или без додатоци.

Ако се пукнатините поголеми од 5 mm елементите се заменуваат во целост или делумно околу најмногу оштетените места, или на друг статички прифатлив начин се доведуваат во состојба на потребната носивост.

Член 12

Санација односно зацврстување на сидовите на исполната во конструкциите од армиран бетон се врши зависно од положбата на сидовите во однос на армирано бетонската конструкција (сидови во нивото на рамковната конструкција, сидови надвор од нивото на рамковната конструкција, фасадни сидови во нивото на конструкцијата, фасадни сидови надвор од нивото на конструкцијата).

Сидовите се санираат односно зацврстуваат на следниот начин:

- 1) со комплетна замена на тешко оштетените сидови;
- 2) со делумна замена на оштетените сидови;
- 3) со затворање (фугирање) на пукнатините со цементен или јак продолжен малтер;
- 4) со мрежа на арматура од едната или од двете страни на сидот, а потоа со малтерисување на сидот со цементен малтер или со бетонирање со слој во дебелина 3 cm до 5 cm;
- 5) со пресидување на тешко оштетените сидови кои потоа се зацврстуваат на начинот опишан во точка 4;
- 6) со залевање со малтер на контактната спојница меѓу сидот и армирано бетонската конструкција, заради постигнување стабилност на сидот;
- 7) со создавање на фуга меѓу рамките и сидовите на исполната, при што мора да се докаже бочната стабилност на сидот;
- 8) со вградување во сидот столпчиња од армиран бетон што се поврзуваат со основниот конструктивен систем;
- 9) со обезбедување наместа врска меѓу двојните сидови заради обезбедување на нивната бочна крутост.

Член 13

Ако со санација или со зацврстување на сидовите, спрема точ 4, 5 и 6 на член 12 се спречуваат деформациите на основниот носечки систем, во пресметката на системот мораат да се земат предвид крутоста и деформабилноста на сидовите на исполната.

Ако основниот систем на конструкцијата е доволно флексибилен и ако со зафатот на реконструкција не се менува, исполната се санира или се заменува така што да не ја попречува деформацијата на основниот систем.

Член 14

Ако постојните меѓукатни конструкции при санацијата односно зацврстувањето на постојниот конструктивен систем не можат да пренесуваат сеизмички влијанија врз вертикалните конструктивни елементи без оштетувања, овие се зацврстуваат на следниот начин:

- 1) со замена на постојните конструкции;
- 2) со зацврстување или со додавање плоча преку постојниот таван, кој се поврзува со него;
- 3) со додавање на поцврста монолитна плоча над последниот кат која се поврзува со постојаната конструкција на основниот систем и со постојната меѓукатна конструкција, кога е во прашање објект со помала височина.

Член 15

При санација односно зацврстување на објектите или конструктивните единици што се меѓусебно одвоени со дилатациони разделници, ако тие не се доволни, се постапува на еден од следните начини:

- 1) се зголемува крутоста на објектите за да се намалат нивните деформации;
- 2) објектите, односно конструктивните единици се поврзуваат, со што разделниците се елиминираат;
- 3) се отсекува еден дел од објектот;
- 4) се отвора нова разделница со доволна широчина.

Член 16

Објектите се зацврстуваат со воведување на нови армирано бетонски сидови на следниот начин:

- 1) сидовите непосредно се поврзуваат со постојната конструкција;

- 2) со пресметка се определуваат деформационите карактеристики земајќи ги предвид влијанијата од: свиткувања, поместувања, ротација на темелот, како и од опаѓање на крутоста поради нелинеарното однесување поради појава на пукнатини.

САНАЦИЈА НА СИДАНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 17

Санација и зацврстување на сиданите конструкции се врши со:

- 1) зацврстување и санација на постојниот носечки систем;
- 2) зацврстување со пресидување на одделни сидови во системот на конструкцијата;
- 3) воведување на нови сидови во основниот систем на конструкцијата;
- 4) поврзување на конструкцијата на сидовите во нивото на меѓукатните конструкции.

Член 18

Конструкциите од камен се зацврстуваат со:

- 1) инјектирање на сидовите со цементна емулзија или со други соодветни сврзани средства;
- 2) воведување на вертикални и хоризонтални врски и со инјектирање со цементна емулзија;
- 3) воведување на армирано бетонски сидови од едната страна на сидот како и со инјектирање со цементна емулзија.

Член 19

Конструкциите од тули или разни видови на блокови се зацврстуваат со:

- 1) инјектирање на пукнатините со цементна емулзија;
- 2) обложување на сидовите од едната или од двете страни со арматура и со цементен малтер во дебелина 3 cm до 5 cm, при што арматурата се закотвува за претходно очистениот сид на кој се отворени фуги и пукнатини што се исполнуваат по целата дебелина на сидот;
- 3) воведување на вертикални и хоризонтални серклажи, со инјектирање на пукнатините;
- 4) преднапрегнување на сидовите, со претходно инјектирање на пукнатините со цементна емулзија.

Ако постојат оштетувања и дислокации на сидовите, тие мораат да се пресидаат со ист материјал од подобар квалитет, или мораат да се армираат, односно зацврстаат со серклажи.

Член 20

Ако постојните меѓукатни конструкции не ги поврзуваат носечките сидови и ја немаат потребната крутост, се зацврстуваат на следниот начин:

- 1) со воведување на челични затеги од двете страни на сидовите ако меѓукатните конструкции се од дрво при што, ако се сидовите од камен, инјектирањето на сидовите се врши во нивото на таванот, во височина од најмалку 60 cm;
- 2) со воведување на дијагонални затеги ако меѓукатните конструкции се од дрво, со истовремено закотвување на дрвени греди во сидовите. Распоредот и димензиите на затегите се определуваат сметковно, со тоа што кај еднокатните објекти затегите се распоредуваат конструктивно, без пресметка;
- 3) со изведување на таван од армиран бетон, со кој се заменува дотраената дрвена меѓукатна конструкција, при што врските на таванот со сите носечки сидови се обезбедуваат со просечување на сидовите на разлика од најмалку 1,5 m.

Член 21

На сидовите зацврстени со облоги од армиран бетон се нафрла бетон во дебелина од 3 cm до 5 cm, марка МВ 30, при што облогата се армира со вертикална и хоризонтална арматура и тоа:

1) средниот дел на сидот се армира со вертикална арматура со површина најмалку 0,05% од вкупната хоризонтална површина на сидот со облога;

2) на краиштата на сидот, по должина од 1/10 од должината на хоризонталниот пресек на сидот, се групира арматура на површина најмалку од 0,05% од вкупната хоризонтална површина на сидот. Оваа арматура се води низ меѓукатните конструкции и се закотвува во темелната конструкција;

3) пресекот на вкупната вертикална арматура не смее да биде помал од 0,15% од вкупната хоризонтална површина на сидот;

4) хоризонталната арматура во облогите, по еден должен метар височина, не смее да биде помала од 0,1% од вкупната дебелина на сидот;

5) поставената арматура се анкерира за претходно очистениот и добро подготвен сид.

Пресметката на елементите зацврстени на начинот определен со овој член се врши со метода на дозволени напони или со метода на гранични состојби.

При пресметувањето на напонот, за дебелина на сидот се зема основниот сид зголемен за дебелината на облогата.

При пресметувањето на крутоста, за дебелина на сидот се зема основниот сид, зголемен за четирикратната дебелина на облогата.

Член 22

Оштетената исполна во сиданите објекти (дијагонални пукнатини, локални дробења по аглите, испаѓања од нивоата) се санира со президување.

Член 23

Сиданите парапети, забатните сидови, орнаментите и сличните елементи се санираат со президување, со евентуално намалување на димензиите, со поврзување со анкери за основната конструкција и со уфрлање на хоризонтални и вертикални серклажи, коишто се поврзуваат со основниот конструктивен систем.

Орнаментите, сидните истаки, камените огради, фасадната пластика и слично се санираат со закотвување за основниот конструктивен систем, зависно од видот и нивната положба во конструкцијата.

САНАЦИЈА НА ТЕМЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 24

Санација односно зацврстување на темелната конструкција се врши во следните случаи:

- 1) кога прекумерно спаѓа темелната конструкција;
- 2) кога постојат оштетувања во темелната конструкција поради пречекорување на напонот од моментот на свиткувањето на попречните и аксијалните сили;
- 3) кога конструкцијата на објектот се менува.

Член 25

Санација и зацврстување на темелната конструкција се врши:

- 1) со зголемување и зацврстување на постојната темелна конструкција;
- 2) со изведување на нови темели под новите, додатните конструктивни елементи во објектот;
- 3) со поврзување и зацврстување на постојната темелна конструкција односно со промена на системот на темелот;
- 4) со подобрување на геомеханичките особини на почвата.

Член 26

Зацврстување или замена на темелната конструкција се врши во ламелите според шемата на шаховскиот распоред во основата на објектот.

Член 27

Новите темели се димензионираат според пресечните величини (моментите и силите) на конструктивните елементи што ги носат.

Темелите на армирано бетонските сидови се контролираат за граничната носивост на сидовите или за износот на пресечните величини при максимално очекуван земјотрес, со тоа што коефициентот на сигурноста на почвата да изнесува најмалку 1,10.

Член 28

Новите темели се поврзуваат со постојната темелна конструкција на елементите од армиран бетон.

Член 29

Темелните конструкции на објектите вон категорија се контролираат на превртување за износ на граничниот момент на превртувањето, и тоа:

1) за износот на статичките величини кај вкупната бочна гранична цврстина на објектот над горната површина на темелот, со тоа што како коефициент на сигурноста на почвата да се земе 1,20;

2) за износот на вкупната бочна цврстина на објектот над горната површина на темелот која може да доведе до нелинеарни деформации на почвата, за динамички одговор и контрола на превртувањето се земаат, покрај линеарните, и нелинеарните карактеристики на почвата. Дозволените нелинеарни деформации на почвата се определуваат со посебно спроведени истражувања.

Член 30

Санација на објектите врз нестабилна почва се врши само врз основа на претходно извршените геотехнички испитувања на почвата на поширока локација во однос на објектот.

Како нестабилна почва, во смисла на став 1 од овој член, се смета почва со големи деформации, со опаѓање, со ликвидација или со слични појави, или почва за која врз основа на инженерско-геолошките испитувања ќе се утврди можност за настапување на овие појави.

Член 31

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-7130/1
28 март 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА

I

Се отповикува

Радивоје Петковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана.

II

Се назначува
Лазар Човиќ, член на Покраинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Војводина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17
28 август 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР

I

Се отповикува
Александар Станич, од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Заир.

II

Се назначува
Жарко Милутиновиќ, специјален советник – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Заир.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18
30 август 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗЕЛЕНОРТСКАТА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗЕЛЕНОРТСКАТА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува
Марко Милашин од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Зеленортската Република со седиште во Дакар.

II

Се назначува
Блажо Мандиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Португалија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Зеленортската Република со седиште во Лисабон.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19
5 август 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН

I

Се отповикува
Драгослав Пеиќ, од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан.

II

Се назначува

Станимир Лазаревиќ, претседател на Секцијата за меѓународни односи и соработка на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 20
6 септември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА

I

Се отповикува

Берислав Бадурин од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шпанија.

II

Се назначува

Реџаи Суриќ, генерален директор на Новинско-издавачко графичката работна организација „Рилиндија“ Приштина за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шпанија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 21
5 август 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

– за особени заслуги во унапредувањето на соработката во областа на медицинските науки меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Велика Британија

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

проф. д-р Henry H. Bentall;

– за заслуги во унапредувањето на соработката во областа на образованието меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Велика Британија и запознавањето на современа Југославија во британската средина

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Alison Closs.

Бр. 61
19 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Алжир

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Bensid Abderrahman, амбасадор на Народна Република Алжир во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 62
17 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува :

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на добрососедските односи и пријателската соработка меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Грција

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН
Vasilis Melidis.

Бр. 63
20 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат :

Од сојузните органи и организации

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Крунић Стевана Светозар;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексов Тодора Властимир, Јовановић Милоша Милан, Крстић Михаила Јован, Крунић-Рељин Јове Недељка, Милановић Петра Радмило, Рапајић Дмитра Дане, Ристић Младена Златко, Шобајић Данила Љубомир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Борђевић Жарка Зорана, Груичић Милорада Станислав, Марисављевић Душана Војмир, Миленковић Војислава Драган, Мрчела Анте Иван, Родић Мирка Миленко, Влаовић Гојка Марко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакић Симе Милка, Борикић-Јелен Карола Силвестра, Драшковић-Перић Војислава д-р Наталија, Ђукић

Џвије Војислав, Михаиловић Михаила Душан, Мирковић Александра Славко, Митић Крсте Радисав, Николић Бранислава Милан, Новаковић Драгомира Божидар, Поповић Раденка Томислав, Радосављевић-Гњатовић Илије Драгица, Радосавић Стојана Љуба, Стаменковић Милоја Светозар, Тимотић Живка Томислав;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Маловић-Динир Радисава Споменка, Милошевић-Вулегић Душана Мила, Вранић-Трајковић Младена Слободанка.

Бр. 64
24 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат :

Од СР Хрватска

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Заставниковић Ивана Милан;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Ђелап Миле Драган, Хелешић Ѓирила Јосип, Пирак Фрање Иван, Шврљуга Винка Иван;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гвоздић Јована Милан, Матић Божидара Светозар.

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Балашко Драгутина Никола, Ишек Луке Славко, Орабовић Јована Матија, Радићанин Марка Илија, Ружић Фабијана Маријан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Беловари Стјепана Рудолф, Бућан Раде Матија, Цревар Петра Милош, Долачки Милана Жељко, Галогача Рада Никола, Газибара Николе Душан, Грчић Буре Иван, Гвоздић Николе Милан, Јелинчић Стипе Анте, Коларић Алојза Фрањо, Копачић Фрање Станко, Матић Петра Стеван, Жагар Николе Антон;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ахел Јосипа Иван, Алајбег Луке Марко, Антић Боже Јере, Бан - Стипић Грге Ружа, Барин Јустро Томислав, Бателић Ивана Алдо, Белушић Ивана Антон, Бешић Петра Анте, Бишчан Едуарда Ђурђа, Боричевић Мирка Иван, Бубле Блажа Милан, Булатовић-Ерцег Анте Војислава, Цар Ивана Љубомир, Царовац Ивана Иван, Дејановић-Грозденовић Срејка Анђелка, Дика Ивана Милан, Димић Николе Гојко, Дворжак Мирослава Богољуб, Банковић Матије Душан, Флоричић Антуна Ренато, Фрковић-Јовановић Николе Аница, Галовић Љубомира Илија, Глад Антона Винко, Гобо Ивана Армандо, Хоић Јураја Рудолф, Храбар Јерка Анте, Илић Јакова Ђино, Илић Марка Никола, Ивица Шпира Иван, Јапел Мирослава Мирослав, Једвај Стјепана Стјепан, Јеленковић-Ференац Антона Марија, Јеросимић Матије Љубан, Јокић-Андрушић Ивана Драгица, Јовановић Дамјана Божидар, Катичић Атилио Феручо, Клингер Ивана Борис, Ковачевић Фрање Жељко, Ковачић Станоја Саво, Ковачић Зорке Зорислав, Ковачина Драге Милан, Кружић Маријана Људевит, Кузманић Марина Давор, Лицул Леополда Отело, Лончар Милића Милан, Лукачић Карла Јосип, Лукшић Ивана Рудолф, Малобабић Симе Миле, Маслак Јане Мато, Мајер Бонифације Војислав, Милетић Стјепана Томаж, Милевој-Милетић Квинтино Љиљана, Миловић Панте Никола, Мирослављевић Мирослава Глиша, Митровић Луке Винка, Николић Симе Симо, Павличек Јакоба Ладислав, Павлиша Максе Виктор, Петек Фрање Ђуро, Петровић Душана Љубомир, Пјевац Милоша Марко, Пребежић Томе Богдан, Ракарић Буре Илија, Родемонд Фрање Владимир, Рожић Ивана Бранимир, Рундић Станка Стјепан, Салај Валента Иван, Собол Фрање Фрањо, Станар Петра Михајло, Стризе Анте Иван, Суперина Кармино Кармино, Суријан Петра Нело, Шалер Антуна Вјекослав, Шарић Мехе Хусеин, Шћира Аугустина Алдо, Шево Илије Иван, Шкандул Ивана Романо, Шкрљ Ивана Виктор, Шојат Јосипа Маријан, Шоре Ивана Марко, Штајдохар Јосипа Јосип, Швоб Јосипа Андрија, Торбица Саве Петар, Трамунтана Јозе Иво, Турк Милана Сергије, Удовчић Мате Ивица, Велагић Османа Ибрахим, Вигњевић Милића Ђураћ, Влачић Ивана Клаудио, Возила Томе Верђинио, Вркић Шиме Томислав, Вучинић Светозара Драгомир, Вујновић Гојка Светозар, Вукман Ивана Томе, Вуље Стјепана Иван, Зупичић Јосипа Рина, Живчић-Коморчец Матије Нада, Живковић Стјепана Фрањо;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Болтерстеин Ернесто Луцијано, Гершак Николе Ђуро;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Браим Фрање Иван, Горета Марка Милан, Грчић Ивана Мишко, Ивканец Мате Никола, Јуричић Антона Антон, Мајер Николе Иван, Малобабић Симе Љубица, Вишковић Карла Ратко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Барбарић Мије Звонко, Барковић Јосипа Борис, Баждар Јове Ђуро, Бритвец Стјепана Иван, Брнчић Ивана Бранко, Буличић Анте Винко, Чудина Фроне Анте, Дмитрировић Љубана Милош, Вонлагић Мустафе Сеад, Хинић-Бан Казимира Вишња, Хржењак Вјекослава Ивана, Хуић Ивана Борислав, Илић Антона Елио, Илић Ивана Славко, Илијашић-Белић Виктор Омбрета, Ивошевић Драгана Борислав, Кирић Андрије Мирко, Колудровић Мирка Фроне, Ковачевић Марка Рајко, Куралић Ибрахима Јусуф, Кузманић Марина Ружа, Марковић-Боговић Мате Драгица, Мећава Љубана Гојко, Милановић Леополда Јосип, Омерагић Мустафе Бајро, Поповић Драгана Бранислав, Рожић Вицка Иван, Силић Мустафе Исмет, Стипчић Мије Урош, Шалов Бартула Марин, Шандић Андрије Динко, Шпада Јосипа Јосип, Штемберга Јосипа Јосип, Шумберац Динка Силвано, Тоцшачели Енца Алфредо, Турковић Ивана Златко, Вербанец Ивана Ђани, Вукман Петра Анте, Захтила Петра Ђино.

Бр. 65
3 август 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Блај Франц Силвиј, Левстек Леополд Милан, Робник Франц Станко, Турншек Михаел Антон;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Блажић Алојза Алојз, Лахарнар Томаж Лудвик, Лангус-Новак Игнац Кармен, Земљич Антон Владимир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Брглез-Томе Августа Марија, Церквеник Франца Франц, Черче Ивана Иван, Чугура Божо Иван, Ферк Антона Антон, Филипан Емерик Лјубомир, Франк Јанез Жоже, Глобевник Жожета Жоже, Голоб-Хомар Јанеза Минка, Грабнар-Арзеншек Јосип Штефица, Крањц Павла Владо, Крумпак Штефана Штефан, Лавре Розине Михаел, Логар Розине Михаел, Логар Амалије Иван, Мурко Макс Хинко, Новак Мартина Иван, Певец Алојзија Цирил, Подплатан Алојза Славко, Ромих Франц Франц, Рудеж Жожеф Жожеф, Рупрехт Франца Иван, Туричник Симона Тоне, Зидарић Јосипа Даница;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ахачич-Меглич Жожеф Марија, Арко-Слак Франц Жожефа, Банић-Крањц Иван Павла, Бизјак Павел Петер, Борштник-Грабнар Бруно Татјана, Цвахте-Фишер Рудолф Амалија, Дечко Алојза Франц, Доминко Михаела Штефан, Дрњач-Шполар Алојза Жожефа, Дулер-Врхњак Винко Вида, Фортуна Карла Стане, Гержел Антон Франц, Гоѓала Иво Бојан, Голоб Франц Владимир, Грабнер Иван Иван, Гризолд-Божич Петер Силва, Хауптман Франца Петер, Хрват-Овен Алојз Вероника, Илершић-Хомовец Антон Антонија, Јуреш Франца Жоже, Јуркович-Грошл Антон Татјана, Кац Антона Франц, Катић Петер Марко, Кнуплеж Силво Ладислав, Коакаљ Павел Карел, Ковач-Ремше Фортунат Габријела, Крајнц Антона Антон, Кребс Франца Франц, Ланг Антон Карел, Лесковац-Марјетич Алојзиј Хедвика, Локнар Јосип Антон, Маглич Алојза Јанез, Марколи Иван Иван, Марошек Иван Максимилјам, Матичич Алојз Славко, Мазник Матија Лудвик, Меглич Симона Симон, Мевилја Антон Рудолф, Мрмоља Станко Младен, Новак Станета Стане, Огриз Марка Станко, Пачник Франца Ленарт, Павлич Франц Франц, Пергер Матевж Жоже, Пирнат Викторија Виктор, Планиншек-Нич Жожета Татјана, Поје Петар Петар, Поторну Марије Звонко, Ранковец Карла Жожеф, Ремиц Јосип Адолф, Репник Франца Антон, Репник Франца Франц, Ристић Радомира Миломир, Роченович-Огризек Жожефа Мартина, Ротовник Карла Оскар, Рупрехт Ивана Мајда, Скок Андреј Милан, Шкофца-Ресник Франц Жожица, Штефанчич Мартин Жоже, Тибаут Јурија Игнац, Тушек-Мауко Ивана Милена, Уле Антон Карло, Урбас Антон Јанез, Забавник Ивана Иван, Забуковец Жоже Адо, Заводник Франц Фрањо, Златич-Зупац Жоже Тилка, Зупанц Иван Станко, Жердонер Алојза Јуриј, Жировник Конрада Мирко, Живец Иван Иван, Шурман - Жабјек Жожета Тончка;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Буѓа Петра Јанко, Чанчер Жожета Антон, Иргл Франца Јанез, Јанчич Матина Франц, Јеромел Рудолфа Алојз, Коцјан Иван Иван, Корошев-Прислан Павел Марија, Кресник-Розман Франца Иванка, Ложар Ивана Петер, Лјиљак-Филипчич Иван Ангела, Недох Жожеф Антон, Пирјевец Жоже Жоже, Пребил-Долничар Петра Павла, Руди Ан-

тон Винценц, Рудолф Жожефа Марјан, Седовшек Жожеф Рудолф, Станоник Жоже Јанко, Шинковец-Хрват Франца Марија, Шкрљ Стане Марија, Ваупотич Вере Жоже, Ведрњак-Довжан Гашпер Иванка, Врабец Жожеф Дањел, Врабец-Ковачич Карло Ромилда, Велушчек-Воларич Ифнац Адела, Зањкович Блажа Цирил;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арех Мирко Франц, Час Франц Жоже, Голе Хенрик Божидар, Јамник Хелена Силвестра, Јене Антона Антон, Јуван Франца Франц, Клеменчич-Чернела Жожета Маргарета, Мавер Антон Хенрик, Млекуж-Кенда Фердинанд Мирослава, Новак Павел Иван, Сладич Жожета Франц, Спахич Хусе Хусеин, Визлар Франц Алберт, Завец Марија Филип, Завршник Алојза Алојз, Зекс Жоже Марјан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Порле Карел Изидор, Теропшич Жожета Митја.

Бр. 66
3 август 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
633. Одлука за дополнење на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година	1421
634. Одлука за измена на Одлуката за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1985 година	1421
635. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“	1421
636. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1985 година	1421
637. Одлука за основните обележја на банкнотата од 5000 динари	1424
638. Правилник за техничките нормативи за санација, зацврстување и реконструкција на објектите на високоградбата оштетени од земјотрес и за реконструкција и ревитализација на објектите на високоградбата	1424
Укази	1424
Одликувања	1429